

## ЈОД ВО МЕСОТО ВО МАКЕДОНИЈА

Богдан Богданов<sup>1</sup>, Михајло Гонев<sup>2</sup> и Исак Таџер<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Институти за хемија, Природно-математички факултет – Скопје

<sup>2</sup>Републичка санитарна инспекција – Скопје

<sup>3</sup>Македонска академија на науки и уменинството – Скопје

**Апстракт:** Се изнесуваат квантитативни податоци за јодот во месото во Македонија. Средната вредност на јодот е 95.15 микрограм јод на кг месо што е под вредностите во Обединетото кралство (Велика Британија) од 850–1.510 микрограм јод/кг месо. Количините на јод во нашата дневна исхрана добиени преку месото се мошне мали.

**Клучни зборови:** јод во месо.

Следејќи го јодниот внос во храната на жителите на Македонија, квантитативно се испитани примероци од месо земени од целата територија. Главниот извор на јодниот внос преку храната е готварската сол која вештачки се јодира. До 1956 година јодирањето било произволно, но по имплементацијата на Федералниот закон (1956) во солта за човечка и животинска консумација јодната квота е 10 мгр калиум јодит на 1 кг сол за готвење. Преку гушавоста е установено дека таа количина на јод не е достаточна за ерадикација на јодниот дефицит, кој по 3–4 децении сè уште се манифестира со висок аптејк на јод во тироидејата за што реферираме на Конгресот за исхрана на СФРЈ што се одржа во Охрид (1974) и за палпаторниот наод кај школски деца за што реферираме на Конгресот во Златибор (1982). МАНУ го инициира проблемот на јодот како сојузно прашање, организира работни екипи и ја стандардизира методата на следење на

јодниот дефицит (палиција на вратот и одредување на јод во урината на школските деца). Распаѓањето на Југославија го сопре донесувањето на сојузни прописи за наголемувањето на јодниот минимум во солта. Секоја од отцепените републики си донесе свои прописи. Во Македонија јодниот минимум со наредба на Министерството за народно здравје (1999), јодната содржина е покачена на 20 мгр јод на 1 кг сол. Со тоа е постигнат максимален внос на јод преку солта. Населението во меѓувреме ја намали консумацијата на сол преку исхраната. Наместо 20–30 гр сол дневно, поголемиот дел од нашата популација е ориентиран на 10–20 гр сол на ден. Поради намалувањето на солта во исхраната, во Европа се испитуваат и други извори на внос на сол. Така, во Холандија е дозиран јодот во храната, во Велика Британија, САД и во други земји јодното прифаќање е одредувано во храната. Работниот состав во МАНУ го следеше јодниот внос во млекото, јајцата, лебот и сирењето. Месото е значаен алиментационен продукт и тоа ни даде повод да ја испитаме количината на јодот во месото во Македонија.

### *Материјал и метода*

1. Примероци на месо се собрани од целата територија на Македонија. Испитани се вкупно 130 примероци.

2. Методата на одредувањето на јодот е описана во публикацијата „Прилози“ на МАНУ. Одделение за биол. и мед. науки. Месото е вагано и хомогенизирано со механичка хомогенизација. Земена е одредена количина од месото која е третирана на 550°C во присуство на  $K_2CO_3$  и  $ZnSO_4$ . Резидиумот е растворен во вода за понатамошно процедуирање. Рековери вредноста е повеќе од 95%. Анализите се извршени во Хемискиот факултет – Скопје.

### *Резултати*

Во табела бр. 1 се прикажани добиените вредности за јод во 1 гр и 1 кгр месо во две паралелни одредувања. Во првата колона е цитиран видот на месото и местото од каде што е земено. Потоа во другите две колони се дадени вредностите на јодот во 1 гр и 1 кгр месо, а во последната колона е дадена средната вредност на јодот во микрограмови во 1 кг месо. Според табелата бр. 2 се дадени вредностите на јодот во примероците на месо според видот на месото. Првата колона се однесува на говедското месо, втората колона се однесува на јунеш-

кото, третата колона на овчкото, потоа свинското и телешкото месо. Најмалку јод има во овчкото месо (медијана 50 микрог/кгр), двојно повеќе во свинското и телешкото месо (медијана 100 гама јод / кгр месо).

### *Дискусија*

Потрошувачката на месо од македонската популација, според статистичките податоци на Заводот при Министерството за народно здравје на Македонија, е следна:

Говедско и јунешко месо	6.4 – 7.1 кг годишно
Свинско месо	5.7 – 8 кг годишно
Овчко и јагнешко	1.5 – 3 кг годишно
Пилешко	6 – 7.5
Сувомеснати производи	2.9 – 3.8
Риба	2.5 – 4
Процесирани риби	0.1 – 0.2

Овие податоци не го земаат во предвид илегалното трошење на месо кое е големо во селските домаќинства и приватници кои чуваат стока за домашни потреби, како и кокошки и други видови на живина. Невидливата консумација на месо се набавува преку „шверцување“ од Албанија, Бугарија и Србија. Поради таа причина консумацијата на месо според статистичките податоци е мошне ниска.

Од табелите 1 и сликата 1 се констатира дека нашето месо содржи од 50–130 микрограмови јод во 1 кг месо. За компарација ја наједуваме содржината на јод на кг месо во Обединетото кралство (Велика Британија) каде што јодната содржина е од 850–1510 микрограмови јод на кг месо. Дневната консумација на јод преку месото кај нас е 0.35 микрограмови јод дневно, а во Обединетото кралство од 9–21 микрограмови дневно, или од 5–8% од вкупниот дневен внос на јод. Кај нас вносот на јод дневно е скоро немерлив.

Јодната консумација во исхраната на нашиот народ се обавува првенствено преку јодот во готварската сол во храната, во лебот и сирењето (кое дополнително се соли и добива повеќе јод преку солта). Вносот на јод преку млекото, јајцата, месото и морските риби во Англија, Канада, САД, Холандија е значителен.

Табела 1

*Содржина на јодиди во домашното месо од различно потекло*

Пр- ба	Вид и потекло	J <sub>μg/gр</sub> (I)	J <sub>μg/gр</sub> (II)	J <sub>μg/gр</sub> (III)	J <sub>μg/gр</sub> (ср. вр.)	J <sub>μg/kgр</sub> (ср. вр.)
1	Телешко, „Ефтинија“, Демир Хисар	.359	.359.1	.310	.309.8	.334
2	Телешко, „Дуче“, Демир Хисар	.399	.399.1	.399	.399	.399.1
3	Телешко, „Трибилик“, Демир Хисар	.474	.474.0	.456	.455.5	.465
4	Јунешко, „Ширтошром“, Кичево	.179	.179.3	.179	.179.3	.179
5	Телешко, „Билпрома“, Кичево	.179	.179.3	.250	.250.0	.215
6	Телешко, „Итрон“, Кичево	.310	.309.8	.250	.250.0	.280
7	Јунешко, „Слога“, Кичево	.179	.179.3	.179	.179.3	.179
8	Јунешко, „Златно тело“, Кичево	.179	.179.3	.310	.309.8	.245
9	Свинско, „Вице-компани“, Гостивар	.250	.250.0	.431	.430.9	.340
10	Свинско, „Срна-комерц“, Гостивар	.100	.100.0	.100	.100.0	.100
11	Свинско, „Душко“, Гостивар	.179	.179.3	.100	.100.0	.140
12	Свинско, „Бик“, Гостивар	.100	.100.0	.100	.100.0	.100
13	Јунешко, „Усак-компани“, Гостивар	.179	.179.3	.179	.179.3	.179
14	Телешко, „Булевар“, Гостивар	.023	.23.3	.023	.23.3	.023
15	Јунешко, „Бленда“, Гостивар	.023	.23.3	.023	.23.3	.023
16	Јунешко, „Адем-комерц“, Гостивар	.023	.23.3	.100	.100.0	.062
17	Јунешко, „Бик“, Гостивар	.023	.23.3	.100	.100.0	.062
18	Јунешко, „Деликатес“, Гостивар	.100	.100.0	.100	.100.0	.100.0
19	Јунешко, „Ахмет“, Гостивар	.023	.23.3	.023	.23.3	.023
20	Јунешко, „Бос“, Гостивар	.100	.100.0	.100	.100.0	.100.0
21	Јунешко, „Сакин“, Гостивар	.100	.100.0	.431	.430.9	.265

<b>Про- боа</b>	<b>Вид и потекло</b>	<b><math>J^{\mu g}/гр (I)</math></b>	<b><math>J^{\mu g}/кггр (II)</math></b>	<b><math>J^{\mu g}/гр (III)</math></b>	<b><math>J^{\mu g}/гр (ср. вр.)</math></b>	<b><math>J^{\mu g}/гр (ср. вр.)</math></b>
22	Јучешко, „Фарко“, Гостивар	.023	23.3	.100	100.0	.062
23	Јучешко, „Булевар“, Гостивар	.100	100.0	.100	100.0	100.0
24	Јучешко, „Шар-комерц“, Гостивар	.023	23.3	.179	179.3	.101
25	Свинско, „Ванета“	.000	.1	.023	23.3	.012
26	Јучешко, „Ванета“	.000	.1	.100	100.0	.050
27	Свинска плешка, „Кокан“	.000	.1	.023	23.3	.012
28	Телешко, „Кокан“	.000	.1	.100	100.0	.050
29	Овчино, „Кокан“	.000	.1	.100	100.0	.050
30	Говедско, „Вото“, Берово	.000	.1	.179	179.3	.090
31	Телешко, „Сандански“, Делчево	.000	.1	.100	100.0	.050
32	Свинско, „Сандански“, Делчево	.000	.1	.023	23.3	.012
33	Овчино, привате, Берово	.000	.1	.023	23.3	.012
34	Свинско, „Прехрана“, Берово	.000	.1	.179	179.3	.090
35	Говедско, „Прехрана“, Берово	.000	.1	.100	100.0	.050
36	Свинско, „Малеш“, Берово	.000	.1	.100	100.0	.050
37	Говедско, „Малеш“, Берово	.023	23.4	.100	100.0	.062
38	Свинско, „Димче“, Струмица	.023	23.3	.100	100.0	.062
39	Телешко, „Димче“, Струмица	.100	100.0	.179	179.3	.140
40	Телешко, „Каме“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101
41	Свинско, „Каме“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101
42	Свинско, „Јамбол“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101
43	Телешко, „Јамбол“, Струмица	.023	23.3	.100	100.0	.062
44	Јучешко, „Јамбол“, Струмица	.023	23.3	.100	100.0	.062
45	Свинско, „Доко“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101

Про- ба	Вид и потекло	$J_{\mu g/hp}$ (I)	$J_{\mu g/krp}$ (I)	$J_{\mu g/hp}$ (II)	$J_{\mu g/krp}$ (II)	$J_{\mu g/hp}$ (ср. вр.)	$J_{\mu g/hp}$ (ср. вр.)
46	Телешко, „Доко“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
47	Свинско, „Тозо“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
48	Телешко, „Гозо“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
49	Телешко, „Планин. јатне“, Струмица	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
50	Свинско, „Планинско јатне“, Струмица	.000	.1	.250	250.0	.125	125.0
51	Свинско, „Делфин“, Радовиш	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
52	Телешко, „Делфин“, Радовиш	.000	.1	.023	23.3	.012	11.7
53	Телешко, „Паликас“, Радовиш	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7
54	Свинско, „Дишевски“, Радовиш	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7
55	Свинско, „Македон. бисер“, Радовиш	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
56	Телешко, „Македон. бисер“, Радовиш	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7
57	Свинско, „ТО-КИ“, Радовиш	.100	100.0	.250	250.0	.175	175.0
58	Јунешко, „ТО-КИ“, Радовиш	.023	23.3	.179	179.3	.101	101.3
59	Телешко, „Супер промет“, Радовиш	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3
60	Свинско, „Супер промет“, Радовиш	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7
61	Свинско, „Паликас“, Радовиш	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7
62	Јунешко, „Ђуботен“, шталско	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7
63	Овчко, „Вилам“, Сарај, Скопје	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0
64	Јунешко, увоз, Полска	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7
65	Јунешко, „Исак“ Скопје, увоз, Полска	.179	179.3	.179	179.3	.179	179.3
66	Јунешко, „Вилам“, Сарај, Скопје	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3
67	Јунешко, „Шопка“, Охрид	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7
68	Јунешко, „Боже“, Охрид	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3
69	Свинско, „Шопка“, Охрид	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7

<b>Пр- ба</b>	<b>Вид и потекло</b>	<b><math>J \mu g / kp</math> (I)</b>	<b><math>J \mu g / kp</math> (II)</b>	<b><math>J \mu g / kp</math> (III)</b>	<b><math>J \mu g / kp</math> (IV)</b>	<b><math>J \mu g / kp</math> (V)</b>
						<b><math>J \mu g / kp</math> (ср. вр.)</b>
70	Свинско „Свети Николе“, Охрид	.100	100.0	.100	100.0	.100
71	Јунешко „Свети Николе“, Охрид	.023	23.3	.179	179.3	.101
72	Јунешко „Адон“, Охрид	.023	23.3	.100	100.0	.062
73	Свинско „Адон“, Охрид	.100	100.0	.100	100.0	.100
74	Јагнешко „Компани Атика“, Охрид	.023	23.3	.023	23.3	.023
75	Свинско „Граф“, Охрид	.023	23.3	.359	359.1	.191
76	Јунешко „Хемрес“, Скопје	.023	23.3	.023	23.3	.023
77	Свинско „Бато-ком“, Скопје	.100	100.0	.100	100.0	.100
78	Говедско „Бато-ком“, Скопје	.023	23.3	.100	100.0	.062
79	Јунешко „Стокомери“, Скопје	.179	179.3	.179	179.3	.179
80	Свинско „Стокомери“, Скопје	.023	23.3	.100	100.0	.062
81	Свинско „Марком“, Скопје	.023	23.3	.100	100.0	.062
82	Јунешко „Марком“, Скопје	.100	100.0	.179	179.3	.140
83	Свинско „Роко компани“, Скопје	.023	23.3	.179	179.3	.101
84	Јунешко „Роко компани“, Скопје	.023	23.3	.100	100.0	.062
85	Свинско „Мера“, Скопје	.000	.1	.023	23.3	.012
86	Говедско „Мера“, Скопје	.100	100.0	.023	23.3	.062
87	Свинско „Мера“, Скопје	.023	23.3	.023	23.3	.023
88	Говедско „Мера“, Скопје	.023	23.3	.100	100.0	.062
89	Јунешко „Првена звезда“, Крушево	.023	23.3	.023	23.3	.023
90	Свинско „Унча-пром“, Крушево	.023	23.3	.023	23.3	.023
91	Телешко „Унча-пром“, Крушево	.023	23.3	.179	179.3	.101
92	Свинско „Ловец“, Крушево	.023	23.3	.179	179.3	.101
93	Јунешко „Ловец“, Крушево	.023	23.3	.100	100.0	.062


Про- бо	Вид и потекло	$J_{\mu g / kp}$			$J_{\mu g / krp}$			$J_{\mu g / kp}$ (ср. вр.)		
		(I)	(II)	(III)	(II)	(III)	(II)	(ср. вр.)	(ср. вр.)	
94	Јунешко, „Црвена Свездა“, Крушево	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3	
95	Свинско, „Алач“, Охрид	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7			
96	Јагнешко, „Тала целал“, Охрид	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7			
97	Јунешко, „Алач“, Охрид	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3			
98	Јунешко, „Тарбо“, Охрид	.000	.1	.023	23.3	.012	11.7			
99	Јунешко, „Тала целал“, Охрид	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7			
100	Овчко, „Тала целал“, Охрид	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3			
101	Јунешко, с. Крушиште, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
102	Јунешко, с. Крушиште, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
103	Јунешко, с. Крушиште, Штип	.100	100.0	.023	23.3	.062	61.7			
104	Јунешко, приватен, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
105	Телешко, приватен, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
106	Овчко, с. Шашварија, Штип	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3			
107	Овчко, с. Шашварија, Штип	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7			
108	Овчко, с. Шашварија, Штип	.023	23.3	.023	23.3	.023	23.3			
109	Овчко, с. Шашварија, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
110	Свинско, фарма „Таринци“, Штип	.359	359.1	.100	100.0	.230	229.6			
111	Свинско, фарма „Таринци“, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
112	Свинско, фарма „Таринци“, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
113	Свинско, фарма „Таринци“, Штип	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
114	Свинско, кланица, Куманово	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			
115	Свинско, „Свати Николе“, Куманово	.023	23.3	.100	100.0	.062	61.7			
116	Јунешко, „Свати Николе“, Куманово	.179	179.3	.100	100.0	.140	139.7			
117	Јунешко, „Прн бик“, Куманово	.100	100.0	.100	100.0	.100	100.0			

<b>Про- ба</b>	<b>Вид и потекло</b>	$\text{J}^{\mu\text{g}/\text{гр}}$	$\text{J}^{\mu\text{g}/\text{кгр}}$	$\text{J}^{\mu\text{г}/\text{гр}}$	$\text{J}^{\mu\text{г}/\text{кгр}}$	$\text{J}^{\mu\text{г}/\text{гр}}$
		(I)	(II)	(III)	(II)	(cp. вр.)
118	Свинско,,Тутунски комб.“ Куманово	.023	23.3	.100	100.0	.062
119	Свинско, Прилеп	.100	100.0	.100	100.0	.100
120	Свинско, Прилеп	.179	179.3	.100	100.0	.140
121	Свинско, Прилеп	.100	100.0	.179	179.3	.140
122	Телешко, Прилеп	.100	100.0	.023	23.3	.062
123	Телешко, Прилеп	.100	100.0	.100	100.0	.100
124	Телешко, Прилеп	.023	23.3	.100	100.0	.062
125	Телешко,,Дани“, Дебар	.100	100.0	.100	100.0	.100
126	Телешко,,Ибро“, Дебар	.179	179.3	.179	179.3	.179
127	Овчко,,Драч-пром“, Неготино	.100	100.0	.023	23.3	.062
128	Говедско,,Перо-комерц“, Неготино	.179	179.3	.100	100.0	.140
129	Свинско,,Серта“, Неготино	.100	100.0	.100	100.0	.100
130	Телешко,,Кире“, Неготино	.100	100.0	.100	100.0	.100

Табела 2

*Статистички параметри за содржината на јодиди ( $\mu\text{g} / 1000 \text{ g}$ )  
во различни видови домашно месо*

	Говедско	Јунешко	Овчко	Свинско	Телешко	Вкупно
<b>n</b>	7	41	11	45	24	130
<b>X</b>	75.2	89.7	49.1	94.2	130.2	95.1
<b>mediana</b>	61.7	61.7	50.0	100.0	100.0	94.9
<b>mod</b>	61.7	61.7	23.3	100.0	92.8	61.7
<b>st. dev</b>	30.9	62.0	31.2	58.9	116.5	74.7
<b>min</b>	50	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
<b>max</b>	139.7	265.4	100.0	340.4	464.7	464.7
<b>range</b>	89.7	253.7	88.3	328.7	453.0	453.0



## ЛИТЕРАТУРА

1. Susan N. Lee, Janet Lewis and David H. Buss. (1994). – *Iodine in British foods and diets*, Britih Journal of Mutrition, 72: 435–436.
2. И. С. Таџер, Богдан Богданов, Ангелина Богдановска и сор. (1994). *Изучување на јодоиенијата во Македонија*, Прилози. Одд. биол. мед. науки, МАНУ, 15 (1–2), 25–32.

## Summary

## IODINE IN MEAT IN MACEDONIA

Bodan Bogdanov<sup>1</sup>, Mihajlo Gonev<sup>2</sup>, Isak Tadžer<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institute of Chemistry, Faculty of Natural and Mathematical Sciences – Skopje

<sup>2</sup>Republic Sanitary Inspection Service – Skopje

<sup>3</sup>Macedonian Academy of Sciences and Arts – Skopje

Iodine deficiency in Macedonia still persists in a mild form. In 1999 the iodination of salt rose to 20 mgr iodine in Kg salt. The comsumption of salt diminished after the last war from 20–30 gr salt per day to 10–20 gr salt daily. This shows that the problem of the elimination of iodine deficiency is being vigorously tackled. Since 1956 the iodine in salt in Macedonia rose to 10 mgr KI/Kg salt. The content of iodine in the Macedonian diet seems to be important. The amount of iodine in milk, eggs and bread is low as found by the investigation of MANU. The content of iodine in meat is low, compared to British meat is 10 times lower. The average iodine content in Macedonian meat is 95.15 microgr per Kg, whereas in British meat it is 850–1510 microgr iodine per kgr meat.

**Key words:** iodine in meat.

Прифатено за печатење на 20 октомври 2000 година.